

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ИНФЕКТОЛОГИЈА</b>		
2.	Код	МЕД- 412		
3.	Студиска програма	<b>Општа медицина</b>		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ- Медицински факултет Катедра по Инфектологија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII	7.	Број на ЕКТС кредити 7
8.	Наставник	Раководител на катедрата проф д-р Ирена Топузовска Кондова *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Инфектологија		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполен улов за упис во VII семестар		
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studentot da gi nau~i i sovlada ve{tinite vo ramki na racionalnata dijagnoza, sovremenoto lekuvawe и превенција на инфективните болести.</li> <li>• Studentot da se osposobi racionalno klini~ki da procenuva i lekuva infektivni bolesti i febrilni sostojbi во различни, најчесто очекувани ситуации.</li> </ul>			
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b>  <b>Teoretska nastava:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op{t del: definirawe na poimot infekcija i antiinfektiven imunitet, zapoznavawe so patogenezata na infektivnite zaboluvawa, principite na dijagnostika i principite na terapija, antiinfektivna terapija (antibioterapija, antivirushna terapija, antiparazitarni, antifungalni medikamenti, principi na imunoprofilaksata).</li> <li>• Specijalen del: zapoznavawe so osnovnite sindromi so infektivna etiologija, zapoznavawe so sprecifi~ni bakteriski, virusni, parazitarni, fungalni infekcii i infekcii so prioni, osnovno poznavawa na infekcii kaj posebni doma}ini, zapoznavawe so va`nosta za prepoznavawe, spre~uvawe i lekuvawe na bolni~kite infekcii.</li> </ul> <b>Prakti~na nastava:</b> Sovladuvawe na klini~ki ve{tini i prakti~na primena na steknatoto teoretsko znaewe			
12.	<b>Методи на учење:</b> Interaktivni predavawa, ve`bi/seminari			
13.	Вкупен расположив фонд на време	210 часови		
14.	Распределба на распложивото време	105 часови предавања и вежби 105 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови

		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби: 60 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	105 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Тестови	<p>Континуирани проверки* бодови      мин.-макс.      12 – 20</p> <p><b>*Kontinuirana proverka na znaewa (kolokvium)-</b> 1 pismen test 1. Op{ta infektologija (Za 10=19-20 boda; Za 9=17-18 boda; Za 8=15-16 boda; Za 7=13-14 boda; Za 6=12 boda)</p>	
		Завршен испит	<p>Писмен дел*                      бодови      9 - 15 Практичен дел**                бодови      9 - 15 Устен дел***                      бодови      24 – 40</p> <p><b>*Рисмен del-</b> тест со содржини од специјална инфектологија. (Za 10=14,5-15 boda; Za 9=13-14 boda; Za 8=11,5-12,5 boda; Za 7=10-11 boda;Za 6=9-9,5 boda)</p> <p><b>**Prakti~en del (spored katalog na ve{tini):</b> pregled na pacient, дијагноза, диференцијална дијагноза, terapija (Za 10=14,5-15 boda; Za 9=13-14 boda; Za 8=11,5-12,5 boda; Za 7=10-11 boda;Za 6=9-9,5 boda)</p> <p><b>***Usmen del (integrativen)-</b> 4 pra{awa na koi ce ispra{uva integrativното znaewe кое е bitno za razbirawe na celinata na predmetot i medicinskata praktika (Za 10=38-40 boda; Za 9=35-37 boda; Za 8=32-34 boda; Za 7=28-31 boda;Za 6=24-27 boda)</p> <p>Studentot e dol`en da osvoi minimum od predvidenite bodovi za sekoj del od ispitot posebno za da mo`at da mu bidat vpi{ani bodovite za zavr{en ispit. Vo sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`en.</p>	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација:	<p>Семинарски работи                      бодови      мин.-макс.</p>	

		писмена и усна)													
	17.3	Активно учество	<p style="text-align: right;">мин.-макс.</p> <p>Теоретска настава*                      бодови            1 – 2,5</p> <p>Практична настава**                    бодови            5 – 7,5</p> <p>*Prisustvo na teoretska nastava</p> <p style="padding-left: 40px;">30%-50% 1 бод</p> <p style="padding-left: 40px;">51%-70% 2 бода</p> <p style="padding-left: 40px;">71%-100% 2,5 бода</p> <p>** prakti~na nastava :</p> <p>Prisustvo- 0.2 boda</p> <p>Kolokvirawe na ve`ba- 0.3 boda</p>												
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">до 59 бода</td> <td style="text-align: center;">5 (пет) Ф</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">од 60 до 68 бода</td> <td style="text-align: center;">6 (шест) Е</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">од 69 до 76 бода</td> <td style="text-align: center;">7 (седум) Д</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">од 77 до 84 бода</td> <td style="text-align: center;">8 (осум) Ц</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">од 85 до 92 бода</td> <td style="text-align: center;">9 (девет) Б</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">од 93 до 100 бода</td> <td style="text-align: center;">10 (десет) А</td> </tr> </table>	до 59 бода	5 (пет) Ф	од 60 до 68 бода	6 (шест) Е	од 69 до 76 бода	7 (седум) Д	од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц	од 85 до 92 бода	9 (девет) Б	од 93 до 100 бода	10 (десет) А
до 59 бода	5 (пет) Ф														
од 60 до 68 бода	6 (шест) Е														
од 69 до 76 бода	7 (седум) Д														
од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц														
од 85 до 92 бода	9 (девет) Б														
од 93 до 100 бода	10 (десет) А														
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p><b>Условувачки критериуми:</b></p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови.</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да ја положи предвидената континуирана проверка (колоквиумот од општа инфектологија) при што во испитната сесија прво ја полага неположената континуирана проверка (колоквиумот од општа инфектологија), а потоа пристапува на завршен испит.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираната проверка и завршниот испит.</p>													
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски													
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата													
22.	Литература														
	Задолжителна литература														
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година										
	1	Џонатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли	Инфективни болести, том 1 и 2	Табернакул	2012										
22.1	2	Димитриев Димитар, Ивановски Љубомир, Миленковиќ Звонко, Груневска Виолета, Кондова Топузовска Ирена, Стојковска	Инфективни болести	Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Медицински факултет, Скопје,	2012										

		Снежана				
	22.2	Доплителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1				